

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ГОДИНА XXI

Бр. 8

Зрновци 23.07.2018 год.

излегува по потреба

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката бр.08- 529/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-529/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-529/2

23.07.2018

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 18.07.2018 година донесе:

ОДЛУКА

За давање на приоритет на проектот: **Локален пат од МВ„Оризни гумна“ до МВ „Друмот“во**

с.Видовиште за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 321 преку Центарот за развој на источниот плански регион

Член 1

Се дава приоритет на проектот: **Локален пат од МВ„Оризни гумна“ до МВ „Друмот“во с.Видовиште за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 321 преку Центарот за развој на источниот плански регион**

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-529/1

18.07.2018

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката бр.08- 528/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-528/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-528/2

23.07.2018

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 18.07.2018 година донесе:

О Д Л У К А

За согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 323 со проектот: **Локален пат од МВ,„Оризни гумна“ до МВ „Друмот“во с.Видовиште преку Центарот за развој на источниот плански регион,**

Член 1

Се дава согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 323 со проектот: : **Локален пат од МВ,„Оризни гумна“ до МВ „Друмот“во с.Видовиште преку Центарот за развој на источниот плански регион,**

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-528/1

18.07.2018

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката бр.08- 530/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-530/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-530/2

23.07.2018

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 18.07.2018 година донесе:

О Д Л У К А

За согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 323 со проектот: **Локален пат од МВ,„Фудбалско игралиште“ до МВ „Малеово“во с.Зрновци преку Центарот за развој на источниот плански регион,**

Член 1

Се дава согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 323 со проектот: **Локален пат од МВ „Фудбалско игралиште“ до МВ „Малеово“ во с.Зрновци преку Центарот за развој на источниот плански регион,**

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-530/1

18.07.2018

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката бр.08- 531/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-531/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-531/2

23.07.2018

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 18.07.2018 година донесе:

ОДЛУКА

За давање на приоритет на проектот: : **Локален пат од МВ „Фудбалско игралиште“ до МВ „Малеово“ во с.Зрновци за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 323 преку Центарот за развој на источниот плански регион,**

Член 1

Се дава приоритет на проектот: **Локален пат од МВ „Фудбалско игралиште“ до МВ „Малеово“ во с.Зрновци за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 323 преку Центарот за развој на источниот плански регион,**

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-531/1

18.07.2018

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката бр.08- 517/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-517/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-517/2

23.07.2018

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 18.07.2018 година донесе:

О Д Л У К

За давање на приоритет на проектот: **Локален пат с.Мородвис до археолошки локалитет Црквиште и археолошки локалитет Манастириште, с.Мородвис** – за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка **323**

Член 1

Се дава приоритет на проектот: **Локален пат с.Мородвис до археолошки локалитет Црквиште и археолошки локалитет Манастириште, с.Мородвис** – за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка **323**

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-517/1

18.07.2018

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката бр.08- 516/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-516/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-516/2

23.07.2018

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 18.07.2018 година донесе:

О Д Л У К А

За согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка **322** со проектот: **Пешачка патека на улица Илинденска во с.Зрновци**

Член 1

Се дава согласност намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка **322** со проектот: **Пешачка патека на улица Илинденска во с.Зрновци**

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-516/1

18.07.2018

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката бр.08- 515/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-515/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-515/2

23.07.2018

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 18.07.2018 година донесе:

ОДЛУКА

За давање на приоритет на проектот: **Пешачка патека на улица Илинденска во с.Зрновци** за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка **322**

Член 1

Се дава приоритет на проектот: **Пешачка патека на улица Илинденска во с.Зрновци** за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка **322**

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-515/1

18.07.2018

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката бр.08- 514/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-514/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-514/2

23.07.2018

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновцибр.5/05), Советот на Општина Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 18.07.2018 година донесе:

О Д Л У К А

За согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка **321** со проектот: **Адаптација, санација и подобрување на енергетската ефикасност на Културен дом во с.Видовиште**

Член 1

Се дава согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка **321** со проектот: **Адаптација, санација и подобрување на енергетската ефикасност на Културен дом во с.Видовиште**

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-514/1

18.07.2018

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката бр.08- 518/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-518/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-518/2

23.07.2018

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновцибр.5/05), Советот на Општина Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 18.07.2018 година донесе:

О Д Л У К А

За согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка **323** со проектот: **Локален пат с.Мордовис до археолошки локалитет Црквиште и археолошки локалитет Манастириште, с.Мордовис**

Член 1

Се дава согласност намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка **323** со проектот: **Локален пат с.Мордовис до археолошки локалитет Црквиште и археолошки локалитет Манастириште, с.Мордовис**

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-518/1

18.07.2018

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката бр.08- 513/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-513/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-513/2

23.07.2018

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на Советот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 18.07.2018 година донесе:

ОДЛУКА

За давање на приоритет на проектот: **Адаптација, санација и подобрување на енергетската ефикасност на Културен дом во с.Видовиште** за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка **321**

Член 1

Се дава приоритет на проектот: **Адаптација, санација и подобрување на енергетската ефикасност на Културен дом во с.Видовиште** за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка **321**

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-513/1

18.07.2018

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката бр.08- 512/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-512/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-512/2

23.07.2018

Врз основа на член 36 став 1 т 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05),

Советот на Општина Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 18.07.2018 година донесе

О Д Л У К А

За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за второ тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.06.2018 година

Член 1

Се усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за второ тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.06.2018 година

Член 2

Планираните и остварените приходи по извори и видови ,како и расходите по основни намени се искажани во кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за второ тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.06.2018 година

Член 3

Одлуката за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за второ тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.06.2018 година влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-512/1

18.07.2018

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката бр.08- 523/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 19.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-523/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 19.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-523/2

23.07.2018

Врз основа на чл. 21 ст.1 т. 31 од Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на општина Зрновци бр. 5/05) Советот на Општина Зрновци на ден 19.07.2018 година донесе

О Д Л У К А

За определување на локации за поставување на рингишпил и други детски реквизити за 2-ри Август

Член 1

За поставување на рингишпил за 2 ри Август да се користат следните локации :

- Користење на просторот пред фудбалското игралиште во Зрновци за поставување на рингишпил и тоа по 1.000,00 денари дневно

За поставување на детските реквизити возчиња да се користи просторот пред киното

- Користење на просторот пред киното во Зрновци за поставување на детските реквизити возчиња и тоа по 1.000,00 денари за двата дена .

За поставување на тезги /сергии/ 50 ден /м2 од ден

Тезгите /сергиите / да го користат просторот помеѓу продавницата на Душко Гаврилов и оградата на амбулантата во Зрновци .

23.07.2018

Член 2

За спроведување на оваа Одлука се задолжува КЈП „Водна Кула„ Зрновци

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Зрновци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр.08- 523/1

20.07.2018

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката бр.08- 522/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 19.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-522/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 19.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-522/2

Врз основа на чл. 21 ст.1 т. 43 од Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на општина Зрновци бр. 5/05) , Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 19.07.2018 година донесе

О Д Л У К А

За продолжено работно време за локалите , кафичите и мини маркетите од подрачјето на општина Зрновци за време на илинденските празници 2018 година

Член 1

СЕ ОДОБРУВА За време на илинденските празници: локалите, кафичите и мини маркетите од подрачјето на општина Зрновци да работат со продолжено работно време и тоа :

- Првата вечер спроти празникот Илинден односно на 1- ви Август 2018 година спроти 02.08.2018 година работното време да трае до 3 часот наутро

- Втората вечер односно на 2-ри Август 2018 година спроти 03.08.2018 година работното време да трае до 3 часот наутро

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Зрновци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр.08-522/1

20.07.2018

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина

Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката бр.08- 521/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 19.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-521/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 19.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-521/2

23.07.2018

Врз основа на чл. 21. т.43 од Статутот на општина Зрновци Сл.гласник на општина Зрновци бр. 05/05 , Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 19.07.2018 година донесе :

О Д Л У К А

За одбележување на празникот 2-ри август

Член 1

Се одбележува празникот 2-ри Августст по следната програма .

Програмата ќе тече по следниот редослед:

На ден 01.08. 2018 година

Во 15 : 30ч. Полагање на свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци во паркот и на мостот Синиша Стоилов .

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр.08-521/1

20.07.2017

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката бр.08- 519/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-519/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 18.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-519/2

23.07.2018

Врз основа на член 114 став 13 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ", број 5/02), член 21 став 1 точка 28 од Статутот на Општина Зрновци ("Службен гласник на Општина Зрновци", број 5/05),

Советот на општина Зрновци на 15-тата седница одржаната на ден 18 Јули 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОНУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕТО

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ

ОДБОР НА ЈАВНАТА ОПШТИНСКА УСТАНОВА

ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА "БИСЕРЧИЊА"

ВО ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Член 1

Во Решението за именување на членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка "Бисерчиња" - село Зрновци, општина Зрновци, број 08 – 617/1, во членот 1 се вршат следните измени и дополнувања;

- во алинеа втора - ПРЕТСТАВНИК на детската градинка, на точка 4 се додава следниот текст

4. АНЕТА ПЕТРОВА

-во алинеа трета-ПРЕТСТАВНИК од родителите на деца ,на точка 5 се додава следниот текст

5.СИЛВАНА СПАСОВА

6.САНДРА ЗАФИРОВА

Член 2

Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник на општина Зрновци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр.08-519/1

18.07.2017

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката бр.08- 524/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 19.07.2018 година.

Член 1

Ја објавувам Одлуката бр.08-524/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 19.07.2018 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09-524/2

23.07.2018

Врз основа на чл.21 т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05, Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 19.07.2018 година донесе

О Д Л У К А

За одобрување на спонзорство по повод одржување на Илинденските фудбалски игри „ Зрновци 2018,,

Член 1

Се одобрува спонзорство по повод одржување на Илинденските фудбалски игри „ Зрновци 2018,, во износ од 42.000,00 денари.

Средствата од став 1 на оваа одлука да се трансферираат на име << ФК Зрновка >> Зрновци ,од каде ќе се врши плаќање на екипите кои ќе освојат прво, второ и трето место.

Исто од овие средства ќе се врши и други плаќања како што се : набавка на фудбалски топки , надоместок за судиите како и други плаќања кои ќе

бидат потребни во текот на одржување на
Илинденските фудбалски „Зрновци 2018,,

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето
а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-524/1

20.08.2018

СОДРЖИНА

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.8 СО АКТИ ОД СЕДНИЦАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 18.07 И 19.07.2018

1 О Д Л У К А За давање на приоритет на проектот: : Локален пат од МВ„Оризни гумна“ до МВ „Друмот“ во с.Видовиште за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 321 преку Центарот за развој на источниот плански регион

2. **О Д Л У К А** За согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 323 со проектот: **Локален пат од МВ„Оризни гумна“ до МВ „Друмот“ во с.Видовиште преку Центарот за развој на источниот плански регион,**

3 . О Д Л У К А За согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 323 со проектот: **Локален пат од МВ„Фудбалско игралиште“ до МВ „Малеово“ во с.Зрновци преку Центарот за развој на источниот плански регион,**

4. О Д Л У К А За давање на приоритет на проектот: : **Локален пат од МВ„Фудбалско игралиште“ до МВ „Малеово“ во с.Зрновци за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 323 преку Центарот за развој на источниот плански регион,**

5. О Д Л У К А За давање на приоритет на проектот: **Локален пат с.Мородвис до археолошки локалитет Црквиште и археолошки локалитет Манастириште, с.Мородвис** – за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 323

6. О Д Л У К А За согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 322 со проектот: **Пешачка патека на улица Илинденска во с.Зрновци**

7. О Д Л У К А За давање на приоритет на проектот: **Пешачка патека на улица Илинденска во с.Зрновци** за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 322

8. О Д Л У К А За согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 321 со проектот: **Адаптација, санација и подобрување на енергетската ефикасност на Културен дом во с.Видовиште**

9. О Д Л У К А За согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 323 со проектот: **Локален пат с.Мородвис до археолошки локалитет Црквиште и археолошки локалитет Манастириште, с.Мородвис**

10. О Д Л У К А За давање на приоритет на проектот: **Адаптација, санација и подобрување на енергетската ефикасност на Културен дом во с.Видовиште** за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 321

11. О Д Л У К А За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за второ тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.06.2018 година

12. О Д Л У К А За определување на локации за поставување на рингишпил и други детски реквизити за 2-ри Август

13. О Д Л У К А За продолжено работно време за локалите , кафичите и мини маркетите од подрачјето на општина Зрновци за време на илинденските празници 2018 година

14. О Д Л У К А За одбележување на празникот 2-ри август

15. Р Е Ш Е Н И Е ЗА ИЗМЕНА И ДОПОНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ОПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА "БИСЕРЧИЊА" ВО ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

16. О Д Л У К А За одобрување на спонзорство по повод одржување на Илинденските фудбалски игри „ Зрновци 2018,,

Издавач : Совет на Општина Зрновци